

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи пречистен текст (Службен весник на РМ број 167/2015) и Закон за измена и дополнување на ЗРО (Службен весник број 27/2016, 120/2018) и (Службен весник на РСМ број 110/2019 и 267/2020), потоа согласно одредбите од Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работни места на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје (Пречистен текст), како и измените и дополнувањата на истиот Правилник направени со Правилник за измена и дополнувања број 1115/1-9/1 од 19.05.2020 година, број 1863/1-14 од 31.08.2020 година, број 2179/1-2 од 16.10.2020 година, број 2522/1-1 од 01.12.2020 година, број 113/1-8 од 15.01.2021 година, број 230/1-15 од 04.02.2021 година, број 358/1-32 од 19.02.2021 година и број 426/1-1 од 01.03.2021 година, член 3 став 1, член 4, член 5 и член 6 од Колективниот Договор на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, Известување на Министерство за финансии бр. 18-3596/2 од 06.05.2021 година и **Одлука број 1003/1 од 26.05.2021 година**, ЖРСМ Транспорт АД Скопје, го објавува следниот

## Ј А В Е Н О Г Л А С

За потреба од засновање на работен однос со 3 (три) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД - Скопје.

Кандидатите, покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат посебните услови утврдени во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работни места на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје за пополнување на следните работни места:

1. 1 (еден) извршител на работно место 1.4.1. Раководител на Одделение за внатрешна контрола, Висока, Високо универзитетско образование (VII-1 степен или минимум 240 ЕКТС), насока Електромашинска, Економска, Правна и Општа, потребно работно искуство од 3 години, за кое работно место нето плата изнесува 26.161,00 денари.
2. 1 (еден) извршител на работно место 2.4.1Б. Самостоен референт - Приправник, во Отсек за односи со јавност и печатарство, во Одделение за правни работи, Висока, Високо универзитетско образование 1 степен на образование (VII-1 или минимум 180 ЕКТС), насока Општа, без работно искуство, за кое работно место приправничка нето плата изнесува 18.534,00 денари.
3. 1 (еден) извршител на работно место 2.10.3. Референт за општи работи-Приправник во Отсек за општи работи во Одделение за корпоративни функции, Висока/Виша/ССС, VIБ, VI-1,VA VB или IV степен, насока Општа, без работно искуство, за кое работно место приправничка нето плата изнесува 17.361,00 денари.

Кандидатите со пријавата во која се наведува исклучиво едно работно место за кое се аплицира, да ги достават и потребните документи во зависност од наведените услови за конкретното работно место за кое аплицираат и тоа:

- Пополнет ОБРАЗЕЦ - ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ кој е своерачно потпишан од Кандидатот. (Важна напомена: Со еден потполнет и потпишан образец - Пријава за вработување, кандидатот може да аплицира само за едно работно место од огласот).

Образецот –Пријавата за вработување е објавена на веб страната на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје која гласи: [www.mzt.mk](http://www.mzt.mk)

- Кратка биографија (CV) на македонски јазик или албански јазик;
- Доказ за завршено образование (во оригинал или копија заверена кај нотар);
- Уверение за државјанство (копија);
- Фотокопија од важечка лична карта на Кандидатот;

## **ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО КОИ Е НАВЕДЕНО ДЕКА СЕ БАРА РАБОТНО ИСКУСТВО:**

- Доказ за работно искуство, со наведување на работното искуство и времетраење на тоа искуство, издаден од компанија/институција/орган, со која се докажува дека лицето (кандидатот) со конкретен степен на стручна подготовка има стекнато работно искуство, вештина или слично (во оригинал или копија заверена кај нотар) или Листа од ПИОМ (за работните места во кои е наведено дека се бара работно искуство).

Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето (не сметајќи го денот на објавувањето) и погоре наведените документи со пријавата за пријавување можат да се достават во просториите на ЖРСМ Транспорт АД Скопје на булевар 3-та Македонска Бригада, број 66, Скопје и тоа во деновите од 31.05.2021 година (понеделник) до 04.06.2021 година (петок) од 08:00 до 14:00 часот.

Изборот на пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавувањето во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Работниот однос се заснова на определено време за период до 31.12.2021 година.

Работната недела трае 5 работни дена, полното работно време изнесува 40 часа неделно. Работното време на работните места под бр. 1, 2 и 3 е 8 (осум) работни часа дневно, почетокот и завршетокот на дневното работно време е од 7.30 часот до 15.30, со право на пауза во текот на дневната работа во траење од 30 минути, во периодот од 10.30 часот до 11.00 часот.

Кандидатите се должни образецот – ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, објавен на веб страната на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје да ја потполнат во целост, прецизно и со точни податоци.

Ненавремено доставените, како и некомплетните пријави, нема да се земат во предвид при разгледувањето.

Рокот за доставување на пријавите и документите на заинтересираните кандидати изнесува 5 (пет) работни дена, сметано од првиот нареден работен ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето).

Сите апликации ќе бидат обработени со максимална доверливост.

За извршениот избор од пријавените кандидатите ќе бидат известени неизбраните кандидати во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучувањето на договорот за вработување со избраниот кандидат.

Потребните документи исто така можат да се достават со препорачана пошта на адресата на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје на булевар 3-та Македонска Бригада, број 66, Скопје со назнака за јавен оглас за вработување.

**Број: 1005/1**

**27.05.2021 година**

**Скопје**

**ЖРСМ Транспорт АД - Скопје**